

Одржана првата обука за граѓанските организации

Центар за климатски промени на 29-30 ноември 2016 година во хотел Гардениа, Велес одржа дводневна обука за претставниците од граѓанскиот сектор со цел „Подигнување на јавната свест на граѓанските организации за потребата од нивно активно вклучување во процесот на донесување на одлуки од областа на животната средина“.



На обуката учествуваа околу 20 претставници на ГО во Македонија кои се занимаваат со заштита и унапредување на животната средина.



Во текот на обуката беа презентирани информации од областа на законодавството за учество на јавноста, позитивни примери за активности на ГО и беа изнесени ставови и мислења за улогата на ГО во процесот на донесување на одлуки.



Исто така беше организирана работа во групи при што ГО подготвија и презентираа конкретни иницијативи/кампањи за вклучување на јавноста со цел

решавање на одредени проблеми во областа на отпадот, воздухот и заштитата на природата.

Во декември се одржа втората обука наменета за единиците на локалната самоуправа (ЕЛС)

Во периодот од 20-21 декември во Велес, беше спроведена втората дводневна обука наменета за ЕЛС. Целта на обуката беше да се зајакнат капацитетите и свеста на ЕЛС за потребата од активно вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на донесувањето на одлуки поврзани со животната средина. На обуката учествуваа 20 претставници од ЕЛС кои се вработени во секторите за животна средина во нивните општини.



Покрај законската регулатива на учесниците на обуката, им беа презентирани најразлични модели за учество на јавноста во донесување на одлуки од областа на животната средина, примери за вклучување на јавноста - зошто е важна јавноста, принципи на добро управување со животната средина на локално ниво и можни извори на финансирање на кампањи за подигнување на јавна свест.



Во текот на дводневната обука ЕЛС имаа две работни групи, при што дадоа нивни предлози за поголема комуникација и вклученост со граѓанскиот сектор и изработија конкретни кампањи за намалување на загадувањето на воздухот, водата и биодиверзитетот.

Следни активности

Во наредниот период Центар за климатски промени ќе објави јавен повик за избор на пет пилот општини за кои ќе се изработат акциски планови за вклучување на јавноста во процесот на донесување на одлуки од областа на животната средина. Воедно ќе започне и со подготовки за формирање на неформални мрежи кои треба да се формираат во петте пилот општини.

Проектот е поддржан од:



и се спроведува од страна на:



Центар за Климатски Промени

web: www.ckp.org.mk

e-mail: centerzaklimatskipromeni@yahoo.com

Повеќе информации за проектот можете да најдете [овде](#).

Содржината на овој информатор е единствена одговорност на ЗГ „Центар за климатски промени“ Гевгелија и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

